

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 4

Вторник, 29 март 2022 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
88.		90.	
Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9 во Струмица	2	Решение за формирање на Комисија за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9 во Струмица	3
89.		91.	
Одлука за организирање повторена јавна анкета и јавна презентација на Детален Урбанистички План за дел од Блок 12, Општина Струмица	2	Решение за формирање на Комисија за спроведување на повторена јавна анкета и јавна презентација на Детален Урбанистички План за дел од Блок 12, Општина Струмица	4

88.

Врз основа на член 50 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија“ број 32/20) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9 во Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9 во Струмица, со површина од 15824,05м² кој граничи:

- ул „Маршал Тито”,
- ул „Ристоман Попчевски”,
- ул. „11 ти Септември”

Член 2

Одлуката за организирање на јавната анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 15.04.2022 година до 16.05.2022 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 22.04.2022 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” бр.34.

Член 4

ДУП за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9 во Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” бр.34.

Член 5

Во споменатиот рок, заинтересираниите граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2168/2 Општина Струмица
25.03.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.

89.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање повторена јавна анкета и јавна презентација на Детален Урбанистички План за дел од Блок 12, Општина Струмица

Член 1

Се организира повторена јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од Блок 12, Општина Струмица, со површина од 1,79ха. Делот од Блок 12 со својата местоположба припаѓа на УЕ2, во централниот дел на градот и е лоциран помеѓу улиците:

- Од северната страна по улица „Дрварска”,
- Од западната страна по улица „Балканска”,
- Од јужната страна по улица „Широк Дол”,
- Од источната страна по улица „Цар Самоил”.

Член 2

Одлуката за организирање на јавната анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 04.04.2022 година до 11.04.2022 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 08.04.2022 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 4

ДУП за дел од Блок 12, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-2209/2 Општина Струмица
28.03.2022 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.

.....

90.

Врз основа на член 50 став 7 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" број 32/20) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за формирање на Комисија за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9 во Струмица

1. Се формира Комисија за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9 во Струмица, со површина од 15824,05м². во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам, (дипломиран инженер архитект, со овластување за изработување на урбанистички планови, број 0.0570)

- Томе Тимов - претставник на изготвувачот на планот, (дипломиран инженер архитект, со овластување за изработување на урбанистички планови, број 0.0080)

- Елина Трендова - дипломиран архитект, надворешен член. (дипломиран инженер архитект, со овластување за изработување на урбанистички планови, број 0.0701)

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 15.04.2022 година до 16.05.2022 година, а јавната презентација на ден 22.04.2022 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2168/3 Општина Струмица
25.03.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.
.....

91.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на повторена јавна
анкета и јавна презентација на Детален
Урбанистички План за дел од Блок 12,
Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на повторена јавна анкета и јавна презентација на Детален Урбанистички План за дел од Блок 12,

Општина Струмица, со површина од 1,79ха, во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,

- Дејан Диневски - претставник на изготвувачот на планот,

- Лилјана Ивановска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 04.04.2022 година до 11.04.2022 година, а јавната презентација на ден 08.04.2022 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-2209/3 Општина Струмица
28.03.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.
.....